

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП

СТУДИСКА ПРОГРАМА

ФИНАНСИИ

Прв циклус на 4 годишни студии

**ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП**

ШТИП, 2020 ГОДИНА

Општи дескриптори на квалификации за академските четиригодишни студии од прв циклус со 240 ЕКТС, студиска програма по Финансии, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/2010) и Законот за националната рамка на квалификации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.137/2013 и бр.30/2016).

Ниво во Националната рамка на високообразовните квалификации		Високо образование	Ниво во Европската рамка на високообразовни квалификации
VI	VIA	Четиригодишни академски студии од прв циклус, 240 кредити	6

Квалификации кои означуваат успешно завршување **на првиот циклус на студии (240 ЕКТС)** се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите:

Знаење и разбирање	<p>Се стекнува знаење и разбирање за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - економските проблеми на микро и макро план, со посебен фокус на финансиските аспекти - финансиското управување - финансискиот менаџмент - монетарната економија - јавните финансии - финансискиот систем - сметководствените анализи - квантитативни, економетриски и останати пресметки кои го подржуваат финансиското работење <p>самостојно вршење на финансиските активности во доменот на професионалниот ангажман.</p>
Примена на знаењето и Разбирањето	<p>Стектите знаења, согледувањата и разбирањето на проучуваните проблематики ќе овозможи нивна примена во:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ефикасното и ефективното водење на организациските субјекти, - препознавање на економските законитости, нивното влијание како на тековното така и на идното работење. - современи методи на раководење на организациските субјекти со преферирање на лидерски перформанси. - препознавање на квалитетни и професионални

	<p>карактеристики кај расположливиот кадар во компанијата.</p> <p>Применуваат знаење и разбирање за економското работење и менаџментот на организациските субјекти, особено на изворите и начинот на нивното користење.</p>
Способност за проценка	<ul style="list-style-type: none"> - Способност да се согледаат, анализираат, селектираат и валоризираат информации за финансиските состојби на пазарот, а и во рамки на институцијата - Способност да се анализира состојбата со конкуренцијата. - Способност за прибирање релевантни податоци и информации на деловни субјекти, како и нивна анализа, оценка и презентација. -Способност за логично расудување и проценка во донесување на соодветни заклучоци од финансиите и финансиското работење во целина.
Комуникациски вештини	<ul style="list-style-type: none"> - Оспособени се да комуницираат, информираат и поврзуваат идеи, проблеми и решенија од различни области во деловната економија и макроекономијата особено од аспектот на финансиите - Аргументирано образложуваат ставови пред стручна и нестручна јавност применувајќи современи економски методи и техники. - Преземаат лична одговорност при комуникацијата во областа во која дејствуваат. - Изнесување на експертско мислење поткрепено со аргументи.
Вештини на учење	<p>Има вештина за постојаност во учењето со користење на компаративни примери, стручни и научни трудови како и за донесување на научни заклучоци и препораки.</p> <p>Поседува вештина на учење низ комплексен приод кон различни примери од сите домени на финансиите.</p>

Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од учењето за академските четиригодишни студии од прв циклус со 240 ЕКТС, студиска програма по Финансии, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/2010) и Законот за националната рамка на квалификации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.137/2013 и бр.30/2016).

<p>Знаење и разбирање</p>	<p>Поседување на способност да го изразат знаењето и разбирање во областа на финансиите и финансиското работење.</p> <p>Способност да бидат во можност да покажат знаење и разбирање за тоа како да се користи стекнатото знаење од претходното средно општо или стручно образование, како и знаењето од теоретските и од практичните предмети во областа на финансиите.</p> <p>Способност и посветеност за проширување на знаењето во стручни и научни области кои ги проучуваат финансиите.</p> <p>Развивање на способност за идентификација и класификација на различните видови финансиски проблеми и прашања.</p> <p>Способност за споредбена и критична анализа на финансиите и финансиското работење во земјата и пошироко</p>
<p>Примена на знаењето и Разбирањето</p>	<p>-Способност за примена на знаење и разбирање во дејности од областа на финансиите .</p> <p>-Демонстрираат компетенции за истражување од сите гранки и сегменти на новите технологии во областа на финансиите</p> <p>-Интензивно идентификуваат, анализираат и решаваат проблеми од областа на финансискиот менаџмент, банкарството, меѓународните финансии и организација на финансиското работење.</p> <p>-Континуирана примена на знаењата и разбирањето преку практична настава и пракса.</p>
<p>Способност за проценка</p>	<p>Способност за проценка на производните, услужните и организационите операции и калкулации во процесот на финансиското работење во правец на исполнување на стандарди за квалитетен пренос на знаења и технологии спрема други корисници, особено на слични институции и стручни служби;</p>
<p>Комуникациски вештини</p>	<p>-Демонстрирање на комуникациски вештини да информираат и поврзуваат идеи, проблеми и барање решенија од различни сегменти на финансискиот менаџмент.</p> <p>-Вештини за аргументирано образложување ставови и практични изработки пред стручната и нестручната јавност.</p> <p>-Вештини за преземање одговорност при комуникација во областа во која дејствуваат, односно финансиите и банкарството.</p> <p>-Преземање одговорност и презентирање на резултатите</p>

	од тимското работење. -Деловно комуницирање и синтетизирање на презентации и ревидирање на финансиските вештини и рутини.
Вештини на учење	Поседуваат способност за идентификување на потребата за стекнување на понатамошни знаења. - Има вештина за постојаност во учењето со користење на компаративни примери, стручни и научни трудови како и за донесување на објективно издржани заклучоци и препораки. - Поседува вештина на учење низ комплексен приод кон различни примери од сите домени на финансиите.

Научно-истражувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа студиската програма

Студиска програма по Финансии

Научно-истражувачко подрачје	Општествени науки (5)
Научно-истражувачко поле	Економски науки (5.03) Организациони науки и управување (5.06)
Научно-истражувачка област	50300-50329 50600-50624

На македонски, студиска програма по Финансии

На англиски (English), Study Program in Finance

Години и семестри на траење на студиската програма

Студиската програма по Финансии ќе се реализира во траење од четири години, осум семестри.

Согласно Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип рокот за завршување на предвидените активности од студиската програма е два пати подолго од пропишаното времетраење на студиите, односно до крајот на академската година во која тој рок истекува.

ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот

Со завршување на академските четиригодишни студии од прв циклус, студиска програма по Финансии организирани на Економски Факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, студентите стекнуваат 240 ЕКТС.

Услови за запишување

Положено државна матура или меѓународна матура или завршено четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура и согласно условите кои се наведени во распишаниот конкурс на кој е дадена согласност од Владата на Република Северна Северна Македонија.

Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на задолжителни предмети и листа на изборни наставни предмети, како и дефиниран начин на избор на предметите.

Студиската програма Финансии, прв циклус на студии, се организираат како редовни четири годишни (осум семестрални) студии и претставуваат можност за продлабочување на знаењата на студентите.

Во продолжение е претставена структурата на студиската програма, прв циклус, четири годишни студии, со 240 ЕКТС.

ПРЕГЛЕД НА ЗАСТАПЕНОСТ НА НАСТАВНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО СЕМЕСТРИ ВО РАМКИТЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО ФИНАНСИИ

Семестар	Број на задолжителни наставни предмети	Број на изборни наставни предмети	Вкупно наставни предмети
I	4	1	5
II	4	1	5
III	3	2	5
IV	4	1	5
V	3	2	5
VI	4	1	5
VII	3	2	5
VIII	3	2	5
Вкупно	28	12	40

Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните и изборните наставни предмети.

Студиска програма	Траење на студиите (години) / Вкупно ЕКТС на студиската програма	Вкупен број на наставни предмети / Вкупен број на ЕКТС од наставните предмети / процент на ЕКТС од наставните предмети во однос на вкупниот број на ЕКТС на студиската програма	Вкупен број на задолжителни наставни предмети / Вкупен број на ЕКТС од задолжителни наставни предмети / процент на ЕКТС од задолжителни наставни предмети во однос на вкупниот број на ЕКТС на студиската програма	Вкупен број на изборни наставни предмети / Вкупен број на ЕКТС од изборни наставни предмети / процент на ЕКТС од изборни наставни предмети во однос на вкупниот број на ЕКТС на студиската програма
Финансии	4 години 240 ЕКТС	40 224 ЕКТС (224/240) · 100 = 93.3 %	28 176 ЕКТС (176/240) · 100 = 73,33 %	12 48 ЕКТС (48/240) · 100 = 20 %

РАСПРЕДЕЛБА НА ВКУПНИОТ БРОЈ НА ЕКТС НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА	
Вкупен број на ЕКТС од наставните предмети (Задолжителни + изборни наставни)	(176 + 48) = 224
Вкупен број на ЕКТС од практична настава (втор + четврти + шести + осми семестар)	(2 + 2 + 2 + 4) = 10
Вкупен број на ЕКТС од дипломски труд	6
Вкупно ЕКТС	240

**СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО ФИНАНСИИ
АКАДЕМСКИ ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС**

Наставни предмети, 1 година - 1 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF101521	Основи на финансии	8	3+2+2	240
2.	4EF112621	Основи на економија	6	2+2+1	180
3.	4EF113521	Теории на фирма	6	2+2+1	180
4.	4EF111421	Математика за бизнис	6	2+2+1	180
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.1	4	2+1+1	120
6.		Спорт и рекреација			
		Вкупно ECTS	30	11+9+6	900

Листа бр. 1 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4FF100721	Македонски јазик 1	4	2+1+1	120
2.	4FF100621	Англиски јазик ниво А2.1	4	2+1+1	120
3.	4FF100221	Германски јазик ниво А1.1	4	2+1+1	120
4.	4FF100421	Италијански јазик ниво А1.1	4	2+1+1	120
5.	4FF100121	Шпански јазик ниво ниво А1.1	4	2+1+1	120
6.	4FF100521	Француски јазик ниво А1.1	4	2+1+1	120
7.	4FF100321	Руски јазик ниво А1.1	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 1 година - 2 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF113821	Финансиско сметководство	6	2+2+1	180
2.	4EF113421	Статистика за бизнис	6	2+2+1	180
3.	4EF111821	Менаџмент	6	2+2+1	180
4.	4EF112221	Надворешна трговија	6	2+2+1	180
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.2	4	2+1+1	120
6.		Практична настава	2	0+0+2	60
		Вкупно ECTS	30	10+9+7	900

Листа бр. 2 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
---------	----------------	----------	------	----------------	---------------

бр.				часови	
1.	4FF101421	Македонски јазик 2	4	2+1+1	120
2.	4FF101121	Англиски јазик ниво А2.2	4	2+1+1	120
3.	4FF100221	Германски јазик ниво А1.2	4	2+1+1	120
4.	4FF100421	Италијански јазик ниво ниво А1.2	4	2+1+1	120
5.	4FF100821	Шпански јазик ниво А1.2	4	2+1+1	120
6.	4FF101021	Француски јазик ниво А1.2	4	2+1+1	120
7.	4FF101321	Руски јазик ниво А1.2	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 2 година - 3 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF101121	Монетарна економија	8	3+2+2	240
2.	4EF100821	Маркетинг	8	3+2+2	240
3.	4EF110521	Е-бизнис	6	2+2+1	180
4.		Изборен наставен предмет од Листа бр.3	4	2+1+1	120
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.4	4	2+1+1	120
		Вкупно ECTS	30	12+8+7	900

Листа бр. 3 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на Предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF125321	Хартии од вредност	4	2+1+1	120
2.	4EF120321	Трговско право	4	2+1+1	120

Листа бр. 4 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на Предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF122821	Меѓународен бизнис	4	2+1+1	120
2.	4EF123821	Применета економија	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 2 година - 4 семестар

Ред бр.	Код на Предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF113821	Финансиски пазари и институции	6	2+2+1	180
2.	4EF110121	Банкарство	6	2+2+1	180
3.	4EF111121	Макроекономија	6	2+2+1	180
4.	4EF113721	Управувачко сметководство	6	2+2+1	180
5.		Изборен наставен предмет од Листа	4	2+1+1	120

		бр.5			
6.		Практична настава	2	0+0+2	60
		Вкупно ECTS	30	10+9+7	900

Листа бр. 5 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF122321	Историја на економска мисла	4	2+1+1	120
2.	4EF120821	Деловно планирање	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 3 година - 5 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF102121	Финансиски менаџмент	8	3+2+2	240
2.	4EF100221	Банкарски менаџмент	8	3+2+2	240
3.	4EK113921	Јавни финансии	6	2+2+1	180
4.		Изборен наставен предмет од Листа бр.6	4	2+1+1	120
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.7	4	2+1+1	120
		Вкупно ECTS	30	12+8+7	900

Листа бр. 6 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF120121	Анализа на финансиски извештаи	4	2+1+1	120
2.	4EF121321	Електронско банкарство	4	2+1+1	120

Листа бр. 7 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF112321	Организациски и сметководствени контролни системи	4	2+1+1	120
2.	4EF124521	Стратегиски менаџмент	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 3 година - 6 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF112521	Осигурување	6	2+2+1	180

2.	4EF111021	Локални финансии	6	2+2+1	180
3.	4EF112921	Портфолио менаџмент	6	2+2+1	180
4.	4EF111621	Меѓународни финансии	6	2+2+1	180
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.8	4	2+1+1	120
6.		Практична настава	2	0+0+2	60
		Вкупно ECTS	30	10+9+7	900

Листа бр. 8 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF124221	Сметководство на трошоци	4	2+1+1	120
2.	4EF122121	Инвестиционо банкарство	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 4 година - 7 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF100521	Инвестиционен менаџмент	8	3+2+2	240
2.	4EF102021	Управување со финансиски ризици	8	3+2+2	240
3.	4EF113021	Претприемништво	6	2+2+1	180
4.		Изборен наставен предмет од Листа бр.9	4	2+1+1	120
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.10	4	2+1+1	120
		Вкупно ECTS	30	12+8+7	900

Листа бр. 9 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF122721	Маркетинг истражување	4	2+1+1	120
2.	4EF121521	Економетрија	4	2+1+1	120

Листа бр. 10 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF121721	Економија на јавен сектор	4	2+1+1	120
2.	4EF125421	Царински систем и политика	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 4 година - 8 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
---------	----------------	----------	------	----------------	---------------

				часови	
1.	4EF123221	Монетарна и фискална политика на ЕУ	4	2+1+1	120
2.	4EF124021	Ревизија	4	2+1+1	120
3.	4EF120721	Деловно комуникација	4	2+1+1	120
4.		Изборен наставен предмет од Листа бр.11	4	2+1+1	120
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.12	4	2+1+1	120
6.		Практична настава-интердисциплинарен проект	4	0+0+4	120
7.		Дипломски труд	6	0+0+8	180
		Вкупно ECTS	30	10+5+1 7	900

Листа бр. 11 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF124421	Современи финансии	4	2+1+1	120
2.	4EF125121	Финансиска регулација	4	2+1+1	120

Листа бр. 12 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECTS	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4EF122621	Кредитна политика	4	2+1+1	120
2.	4EF125021	Финансиска математика	4	2+1+1	120

*Легенда: Во полето неделен фонд на часови, изразот (а+б+в) означува: а-предавања; б-аудиторски вежби; в) лабораториски вежби.

Студиската програма содржи и „прозорци за мобилност”, односно наставни предмети чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик. Оваа е регулирано со тоа што во прилог бр.3 во полето јазик, кај дел од предметите е наведено дека наставата може да се изведува освен на македонски јазик и на англиски.

Практичната настава се изведува под надзор на ментор од високообразовната установа кој одговара за успешно реализираната практична настава, а студентот води дневник за истата.

По завршувањето на обврските во рамките на практичната настава студентот се стекнува со 2 ЕКТС.

Реализацијата на практичната настава во облик на интердисциплинарен проект подразбира вклучување во реализација на наставата на истакнати стручњаци од практиката.

Можностите за избор на наставни предмети на други акредитирани студиски програми на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип е овозможена, но постојат

ограничувања поради специфичната работа по кампуси и дисперзирани студиски центри.

Можностите за избор на наставни предмети на други универзитети во Република Северна Македонија и странство Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип ги обезбедува во рамките на склучените договори за соработка и во рамките на меѓународните соработки (ЕРАЗМУС и друго).

Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 (Прилог бр.4) од Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии (“Службен весник на Република Северна Македонија”, бр.25/2011 и бр.154/2011)

Списокот на наставниот кадар кои се планира да учествува во реализацијата на студиската програма по Финансии, академски четиригодишни студии од прв циклус, со неделно оптоварување во часови, приложен е во продолжение на проектот.

Во реализацијата на студиската програма по Финансии за задолжителните и изборните наставни предмети учествуваат следните предметни наставници:

Ред. Број	Предметен наставник	Звање во кое е избран и област	Институција од каде доаѓа
1.	Проф. Д-р Марија Гогова Самоников	Вонреден професор, Финансии	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
2.	Проф. Д-р Љупчо Давчев	Вонреден професор, Банкарство	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
3.	Проф. Д-р Стеван Габер	Вонреден професор, Фискална економија	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
4.	Проф. Д-р Илија Груевски	Вонреден професор, Фискална економија	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
5.	Проф. Д-р Елена Веселинова	Вонреден професор, Менаџмент системи	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
6.	Проф. Д-р Еленица Софијанова	Редовен професор, Менаџмент во аграрот	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
7.	Проф. Д-р Тамара Јованов Апасиева	Вонреден професор, Маркетинг	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
8.	Доц. Д-р Златко	Доцент, Е-бизнис	Универзитет „Гоце

	Бежовски		Делчев“ – Штип, Економски факултет
9.	Проф. Д-р Оливера Ѓоргиева Трајковска	Редовен професор, Сметководство и финансии	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
10.	Проф. Д-р Јанка Димитрова	Вонреден професор, Сметководство и финансии	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
11.	Проф. Д-р Благица Колева	Вонреден професор, Сметководство	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
12.	Проф. Д-р Емилија Митева Кацарски	Вонреден професор, Меѓународна економија	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
13.	Проф. Д-р Дарко Лазаров	Вонреден професор, Економска теорија	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
14.	Проф. Д-р Ристе Темјановски	Редовен професор, Економика на сообраќај	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
15.	Проф. Д-р Круме Николоски	Редовен професор, Историја на економска мисла	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
16.	Проф. Д-р Весна Георгиева Свртинов	Вонреден професор, Меѓународна економија	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
17.	Доц. Д-р Влатко Пачешкоски	Доцент, Меѓународна економија	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет
18.	Проф. Д-р Борка Тушевска Гавриловиќ	Вонреден професор, Деловно право	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Правен факултет
19.	Проф. Д-р Билјана Златановска	Вонреден професор, Применета математика	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Факултет за информатика
20.	Доц. д-р Ана Витанова Рингачева	Доцент, Македонистика и Народна книжевност	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Филолошки факултет
21.	виш лектор м-р Драган Донев	Виш лектор по англиски јазик	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Филолошки факултет
22.	лектор д-р Надица Негриевска	Лектор по италијански јазик	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Филолошки факултет
23.	лектор м-р Марија Тодорова	Виш лектор по шпански јазик	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Филолошки факултет

24.	Проф. д-р Светлана Јакимовска	Вонреден професор, Романистика, Наука за преведувањето	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Филолошки факултет
25.	Проф. д-р Игор Станојоски	Вонреден професор	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Филолошки факултет
26.	Лектор м-р Марица Тасевска	Лектор, Германистика	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Филолошки факултет
27.	Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска	Редовен професор Математика (теориска и применета) и Методика (математичко/информатичко образование)	Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Факултет за информатика

Информација за веб страница

Сите информации за студиската програма по Финансии ќе бидат достапни на веб страницата на Економски факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип по акредитацијата на студиската програма, односно по добиено решение за почеток со работа од страна на Министерството за образование и наука.

Веб страна на факултетот: <http://ef.ugd.edu.mk>

Веб страна на универзитетот: <http://www.ugd.edu.mk>

Универзитетот на своја веб страница ги има објавено следните информации:

- студиските програми,
- наставните предмети,
- наставниот кадар на универзитетот,
- распоредите за предавања, вежби, семинари, часови за консултации,
- термините за испити, полагање на тестови и други проверки,
- информации за наставен материјал за наставните предмети за студиските програми,
- други известувања.

Воедно, напоменуваме дека оваа обврска на Универзитетот за поседување на веб страница на која се објавени информации согласно член 21, став 3, од Законот за високо образование и член 9 од Уредбата за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/2010 и 168/2010), е регулирана на тој начин што студентите кои се запишани на Универзитетот преку студентските лозинки имаат достап до сите потребни информации, додека на веб страница на универзитетот без лозинка достапни се само тие информации кои се во согласност со политиката на Универзитетот.

Со цел да се одговори на модерните барања на студирање, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип има развиено современи информатички алатки кој ја помагаат наставата:

- е-индекс, <https://students.ugd.edu.mk/>
 - е-инфо, <http://www.ugd.edu.mk/index.php/studenti/soopshtenija>
 - е-библиотека, <https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php>
 - е-пошта за студенти, <https://lipovdol-fs.ugd.edu.mk/>
 - е-распоред, <https://www.ugd.edu.mk/index.php/studenti/e-ugd/e-raspored>
 - е-репозиториум, <http://eprints.ugd.edu.mk/>
 - е-учење, <https://moodle2.ugd.edu.mk/login/index.php>
 - е-календар, http://www.ugd.edu.mk/images/e_index/kalendar-vodic-prv-ciklus-2020.pdf
- сите достапни на порталот на УГД на горенаведените директни линкови.

Горенаведените е-платформи на УГД се менаџирани од Секторот за е-индекс каде се вработени 7 извршители, Секторот за ИКТ со 7 извршители и 2 веб администратори. Информатичкиот систем на УГД, вклучувајќи го персоналот и од Одделението за е-учење, брои над 20 извршители.

Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување на студиската програма по Финансии.

Квалификациите кои се стекнуваат со завршување на студиска програма на додипломските студии припаѓаат на нивото од Националната рамка на квалификации (НРК):

- **VI A** за четиригодишните додипломски студии (240 ЕКТС)

утврдени со Законот за националната рамка на квалификации и соодветствуваат на ниво VI од Европската рамка на квалификации (член 134, став 6 од Законот за Високото образование на Р.С. М., Службен весник бр.82/2018).

Студентите кои ќе завршат студиска програма по Финансии, академски четиригодишни студии од прв циклус, се стекнуваат со 240 ЕКТС и со следното звање:

На македонски јазик: ДИПЛОМИРАН ЕКОНОМИСТ ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИ, VI A (НРК)

На англиски јазик: BACHELOR OF ECONOMIC SCIENCE IN THE AREA OF FINANCE, VI A (NQF)

Воедно, студентите добиваат диплома, додаток на дипломата и уверение за положени испити согласно Правилникот за содржината и формата на дипломата, упатството за подготовка на додаток на дипломата и на другите јавни исправи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2018).

Бланко примероци од Дипломата, Додатокот на диплома и Уверението на положени испити приложени се дадени во Заедничката книга.